



**Ф И Н А Н С И С К И   И З В Е Ш Т А Ј**

**01.01.2020 - 30.06.2020**

**ЈП ВОДОВОД ОХРИД**

*Директор  
Дипл.екк. Стефановиќ Светозар*

*Раков.на финасиски сектор  
Дипл.екк. Нестороски Никола*

**I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

**Финансиските Извештаи за период 01.01-30.06.2020 година сочинуваат:**

1. Биланс на состојба
2. Биланс на успех
3. Извештај за паричните текови
4. Извештај за промена на капиталот
5. Објаснувачки белешки
6. Извештаи за фактурирање-наплата

**Известувачки период:** 01.01.2020 – 30.06.2020

**Валута на известување:** денар

**Прецизност на известување:** во 000.00

**II. ПРАВЕН СТАТУС И ДЕЈНОСТ****ВОВЕД**

Јавното претпријатие Водовод Охрид (натаму ЈП Водовод Охрид) е еден од наследниците на претходникот МЈП Проаква Струга кој е ликвидиран врз база Делбен биланс со 30.06.2019 утврден со Нотарски акт за поделба ОДУ 721/2019 и ОДУ 722/2019 од 04.11.2019 од Нотар Кузманоски Васил од Охрид.

Конечната ликвидација на МЈП Проаква е на ден 23.12.2019.

Званично, ЈП Водовод Охрид постои од 24.12.2019 со наследени средства, капитал и обврски т.е.права и обврски согласно со погореспоменатите Делбен биланс од 30.06.2019 евидентиран и во погореспоменатиот Нотарски акт.

- **Скратен назив на претпријатието:** ЈП Водовод Охрид
- **Седиште на претпријатито:** Наум Охридски бб Охрид
- **Регистрирано:** во Централен регистар на РСМ со матичен број 7404026,.
- **Претпријатието е сопственост:** на основачот Совет на Општина Охрид.
- **24.12.2019** се зема за датум на основање на ЈП Водовод Охрид.
- **Основана дејност на претпријатието:** 36.00 Собирање и снабдување со вода за пиење и 42.91 Изградба на хидротехнички работи.
- **Претпријатието е самостоен субјект** т.е нема поврзани субјекти во својот состав.
- **Организациона поставеност** – согласно Статутот на претпријатието, Правилникот за внатрешна организација и систематизацијата е:  
 Директор  
 Советник на Директорот
  - Раководител на Финансиски сектор
  - Раководител на Технички сектор
  - Раководител на Правен сектор.

**- Органи на управување**

- Управен Одбор составен од 7 членови делегирани од СО Охрид.
- Надзорен Одбор составен од 5 члена делегирани од СО Охрид.

**- Бројот на вработените во ЈП Водовод Охрид со 30.06.2020 е:**

основно	46
средно /3	49
средно / 4	104
вишо	10
високо	33
магистратура	4
<b>вкупно</b>	<b>246</b>
договорни	18

**III. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Финансиските Извештаи се составени во согласност со позитивните законски прописи и Сметководствените политики за 2020 на ЈП Водовод Охрид.  
Прикажаните износи се во 000 денари.

**1. Биланс на Состојба<sup>1</sup>**

<b>А К Т И В А</b>		30.06.2020	31.12.2019	%
<b>НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>1</b>	<b>380,416</b>	<b>383,921</b>	<b>99.09</b>
<b>Нето основни средства</b>		<b>379,465</b>	<b>382,806</b>	99.13
Имот, земи и опрема		591,702	591,481	100.04
Отпис		-212,237	-208,675	101.71
<b>Нето нематеријални средства</b>		<b>951</b>	<b>1,114</b>	85.34
Нематеријални средства		2,272	2,272	100.00
Отпис		-1,321	-1,157	114.12
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>		<b>417,539</b>	<b>413,537</b>	<b>100.97</b>
<b>Нето залихи</b>	<b>2</b>	<b>24,821</b>	<b>22,716</b>	109.27
Залихи		25,041	22,935	109.18
Отпис		-219	-219	100.00
<b>Побарувања</b>		<b>392,717</b>	<b>390,821</b>	100.49
<b>а) Побарувања од купувачи нето</b>	<b>3</b>	<b>340,154</b>	<b>331,032</b>	102.76
Побарување од купувачи		340,422	331,299	102.75
Отпис		-268	-268	100.00
<b>б) Побарување од државата за даноци</b>	<b>4</b>	<b>1,008</b>	<b>1,068</b>	94.45
<b>г) Останати побарувања</b>	<b>5</b>	<b>861</b>	<b>836</b>	102.97
<b>д) Готовина и готовин.еквиваленти</b>	<b>6</b>	<b>47,267</b>	<b>52,360</b>	90.27
<b>АВР</b>	<b>7</b>	<b>3,427</b>	<b>5,526</b>	62.01
<b>ВКУПНА АКТИВА</b>		<b>797,955</b>	<b>797,458</b>	<b>100.06</b>
<b>П А С И В А</b>				
<b>КАПИТАЛ</b>	<b>8</b>	<b>332,426</b>	<b>338,421</b>	<b>98.23</b>
Државен-јавен капитал		241,367	241,367	100.00
Акумулирана добивка		93,246	97,053	96.08
Нето Добивка / Загуба		-2,187	0	-
<b>НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	<b>9</b>	<b>129,708</b>	<b>131,179</b>	<b>98.88</b>
Долгорочни обврски		1,577	1,577	100.00
Донации - Грантови ПВР		128,131	129,602	98.87
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	<b>10</b>	<b>336,000</b>	<b>327,858</b>	<b>102.48</b>
<b>Обврски према добавувачите</b>		<b>62,726</b>	<b>55,707</b>	112.60
<b>Обврски за даноци</b>		<b>685</b>	<b>586</b>	116.90
<b>Бруто плата вработени</b>		<b>7,559</b>	<b>7,606</b>	99.39
<b>Обврски према ДБ со поврз.субјекти</b>		<b>247,690</b>	<b>247,421</b>	109.11
<b>Останати обврски</b>		<b>17,240</b>	<b>16,539</b>	104.84
<b>Однапред прес.данок на добивка</b>		<b>-180</b>	<b>0</b>	-
<b>ВКУПНА ПАСИВА</b>		<b>797,955</b>	<b>797,458</b>	<b>100.06</b>

<sup>1</sup> Претходна година т.е почетна состојба се зема 31.12.2019.

**2. Биланс на Успех 01.01-31.03.2020**

	обр	30.06.2020
0.1	Приходи од продажба	11 50,427
0.2	Оперативни приходи	12 13,399
0.2а	Останати приходи	13 1,807
	<b>Вкупно оперативни приходи</b>	<b>65,633</b>
1.1	Материјали, енерг, рез. делови, сит. инв	14 -11,811
1.2	Трошоци за тековно одржување	15 -620
1.3	Трош. за теков. одрж. туѓи с-ва	0
1.4	Трошоци за осигурување	0
1.5	Бруто плати	-45,841
1.6	Менаџерски плати	0
1.7	Други услуги	16 -4,354
1.8	Останати оперативни трошоци	17 -2,122
1.9	Даноци, придонеси и други давачки	18 -163
	<b>Вкупно оперативни трошоци</b>	<b>-64,911</b>
2.1	Амортизација на сопствени средства	-1,592
2.2	Амортизација на грантови	-2,134
<b>2.</b>	<b>Вкупна амортизација</b>	<b>-3,726</b>
<b>3.</b>	<b>Вкупно операт. трош и амортизација</b>	<b>19 -68,637</b>
4.1	Останати трошоци	20 -649
<b>5.</b>	<b>Вкупни трошоци</b>	<b>-69,285</b>
6.	Финансиски расходи	21 -7
7.	Финансиски приходи	22 1,472
<b>8.</b>	<b>Добивка/(Загуба) од редов. работење</b>	<b>-2,187</b>
9.	Данок на добивка	23 0
<b>10.</b>	<b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА</b>	<b>24 -2,187</b>

**3. Извештај за паричните текови**

	30.06.20
Готовина на почеток на период	52,360
Готовински прилив од купувачи и услуги за вода	67,990
Готовински прилив од купувачи за услуга	14,082
<b>Вкупен готовински прилив</b>	<b>82,072</b>
Исплатени добавувачи, надомест. на вработени и др.	-20,089
Бруто плата	-45,704
Платени даноци	-824
Платена камата	0
Исплатено на ЈП Колекторски систем	-18,471
Исплатено на ЈП Водовод и канал. Струга	-1,953
<b>Паричен тек од оперативни активности</b>	<b>-4,969</b>
Набавка на основно средство	-124
Продажба на основно средство	0
Долгорочен кредит	0
<b>Паричен нето тек од вложувачки активности</b>	<b>-124</b>
(Отплата)/Прилив на заеми	0
<b>Паричен нето тек од финансиски активности</b>	<b>0</b>
<b>Зголемување/(Намалување) на парични средства</b>	<b>-5.093</b>
Готовина на почеток на период	52,360
Готовина на крај на период	47,267
<b>Зголемување/(Намалување) на парични средства</b>	<b>-5.093</b>

**4. Извештај за промена на капиталот**

ОПИС	31.12.19	зголем	намал.	30.06.20
Јавен капитал	241,367	0	0	241,367
Акумулирана добивка	96,066	0	-3.807	93,246
Акумулирана Загуба	0	0	0	0
Добивка/Загуба за финансиска година	987	0	0	0
<b>Вкупно капитал и резерви</b>	<b>338,420</b>	<b>0</b>	<b>-3.807</b>	<b>334,613</b>
Останата сеопфатна Добивка /Загуба	0	0	0	0
Вкупна сеопфатна Добивка /Загуба	0	0	0	0

**IV. Објаснувачки белешки (обр. во билансите)****1. Нетековни средства**

Материјалните средства т.е. имотот, зградите, опремата, нематеријалните вложувања се евидентираат по набавна цена доколку векот на употреба им е подолг од една година или поединечно вредноста е поголема од 300 евра во денарска противвредност.

Набавната вредност ја чини фактурната вредност зголемена за сите трошоци настанати до нивното стапување во употреба.

Нематеријалните вложувања ги опфаќаат вложените средства во права за користење на недвижен имот.

Ревалоризацијата односно превреднување на нематеријалните и материјалните средства не е вршено пред 2013 година. Ефектот од ревалоризацијата се евидентира како ревалоризациона резерва која преставува дел од вкупниот капитал. Ревалоризација може да се врши само во хиперинфлаторни услови.

Кога средствата се ставаат вон употреба или на било кој начин се отуѓуваат се искнижуваат од соодветните сметки на соодветната ревалоризирана набавна вредност и исправката на вредноста.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувањето се евидентираат во билансот на успех како приходи односно трошоци соодветно.

ЈП Водовод Охрид ги користи следниве стапки за амортизација по праволиниска метода:

рб	Основно средство	%на аморт на год.ниво
1	Долгор.нематеријални средства и лиценци	20%
2	Градежни објекти на високоград, и нискоград, бетонска и метална конструкција	2.5%
3	Градежни објекти на нискоградба со горен строј	3%
4	Градежни објекти на високоградбена и нискоградежна дрвена конструкција	5%
5	Градежни објекти на високоградбена и нискоградежна пластична конструкција	2.5%
6	Останати неспомнати градежни објекти	10%
7	Опрема за п-во, прераб.дистрибуција на нафта,гас,елек.енергија	5%
8	Погонски и деловен инвентар/машини, алати, транспортни средства и уреди	10%
9	Мебел и деловен инвентар, опрема за затоплување	20%
10	Компјут.опрема со софтвер, телекомун.опрема, патнички моторни возила	25%
11	Останата неспомната опрема	10%
12	Останати неспомнати долгорочни средства	20%

**2. Залихи**

Залихите се состојат од суровини и материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа, автомобилски гуми, готови производи и трговска стока.

Залихите на добра и материјали се вреднуваат според трошоците на купување (набавка) т.е. фактурна вредност и директни зависни трошоци на набавката корегирани за договорени трговски попусти, работи и слични ставки што ја намалуваат фактурната вредност. Вреднувањето на трошењето на залихи ќе се врши согласно принципот на просечни цени.

Ситниот инвентар се отпишува еднократно при ставање во употреба со задолжување по лица.

Автогумите се отпишуваат при ставање во употреба.

Намалувањето на вредноста на залихите се врши кога нето продажната е помала од набавната цена, во случај на делумно губење на квалитетот на стоките, кусок, дотраеност, оштетеност на основа на предлог на пописната комисија која ја констатира фактичката состојба за време на редовниот годишен попис.

### **3. Побарувања од купувачите**

Побарувањата од купувачите се по основ на продажба на производи и услуги за водоснабдување, услуга за одведување на отпадни води (како услуга кон ЈП Колекторски систем Скопје) и хидроградбени активности. Тие се признаваат во моментот на извршување на трансакцијата на продажба т.е. извршување на услугата. Ако е договорено сукцесивно извршување, аналогно и побарувањата сукцесивно ќе се евидентираат.

Побарувањата се вреднуваат во износ на продажната вредност на продадените производи или услуги зголемени за пресметаниот данок на додадената вредност.

Намалувањето на вредноста на побарувањата се спроведува задолжително на побарувањата кога должникот е во постапка на стечај и ликвидација, ликвидирање согласно ЗТД чл.552а и со судска пресуда за неисполнивост на товар на расходите со соодветна Одлуката на УО.

Доколку приходот од продажбата кој е признаен според начелото на настанување на деловната трансакција а дополнително се појави ризикот за наплата, побарувањето индиректно се корегира на товар на расходите а директно само ако е изминат законскиот рок на соодветното побарување или неможноста на наплата е извесна, документирана или образложена.

Тековната подготовка на Одлуката за отпис е во корелација со раководителот на наплата и Комисијата за верификација на побарувањата по пат на предлагање на содржина на проценката за ненаплативост на побарувањата или на Раководителот на Правен сектор за побарувања под судска надлежност.

На крај на годината Комисијата за попис на побарувања и обврски дава предлог до УО за вредносно усогласување на побарувањата и обврските согласно извршениот попис. Ризикот на наплата на побарувањата ги оценува и оверува Органот на управување.

### **4. Побарување од државата за даноци**

Побарување од државата за даноци се резултат на претплати на даноци како што се претплати на ДДВ, данок на доход кај платите и сл.

### **5. Останати побарувања**

Побарувања како резултат на побарувања од вработените, дадени аванси, претплати на добавувачи и сл.

### **6. Пари и парични еквиваленти**

Парите на сметките кај деловните банки и благајна искажани во денари по номинални износи според доставениот извор за состојба на прометот на тие сметки.

Висината на благајничкиот максимум се определува со посебна Одлука на Органот на Управување.

Состојба 30.06.2020: благајна и жиро сметки 47.27 милиони денари.

### **7. АВР**

Активни временски разграничувања преставуваат однапред пресметни трошоци, за обврски кон вработените, обврски према добавувачи, обврски за трошоци по судски постапки, за камати по банки, пресметани трошоци за лизинг и сл.

**8. Капитал**

Капитал (Извештај бр.4) го сочинуваат:

О П И С	31.12.19	30.06.20
Јавен капитал	241,367	241,367
Акумулирана добивка	96,066	93.246
Акумулирана загуба	0	0
Добивка за финансиска година	987	0
<b>Вкупно капитал и резерви</b>	<b>338,420</b>	<b>334,613</b>

**9. Нетековни обврски**

а) Долгорочни обврски 1 577 се резултат на долгорочни обврски за проектите со јавно-приватно партнерство.

б) Пасивните временски разграничувања преставуваат одложени приходи по основ на донации кои се амортизираат согласно МСС штом се стават во употреба. Тука спаѓаат степенот на изграденост на Проектот за водоснабдување Охрид/Струга-грантов дел, грантовите од ресорните Министерствова и Општински фондови.

**10. Тековни обврски**

Обврски према добавувачите	10	62.726
ДДВ обврска и даноци		685
Бруто плата вработени		7,559
Обврски према ДБ со поврз. субјекти		247,690
Останати обврски		17,340

**11. Приходи од Продажба**

Приходот се признава кога постои веројатност од идни приливи на економски добра во претпријатието, кога износот на приходот може со сигурност да се измери и кога е завршен трансферот на ризиците. Приходите од продажба се признаваат во нето износ во моментот на испорака а кај приходите од обезбедување на услуги според степенот на извршеност.

0.1	Приходи од продажба	11	30.06.20
	Приходи од вода домаќинства		40.672
	Приходи од вода од индустрија		9.756
	<b>Вкупно :</b>		<b>50.427</b>
	% на учество во Вкуп.приходи		75.15

**12. Оперативни Приходи**

Оперативни приходи се приходи од хидроградбени инвестирања, услуги кон потрошувачите и друго.

0.2	Оперативни Приходи	12	30.06.20
	Приходи од хидрог., водоводни приклучоци		11.434
	Други приходи		1.923
	Приход од наемнина		43
	<b>Вкупно :</b>		<b>13.399</b>
	% на учество во Вкуп.приходи		19.97

**13. Останати Приходи**

Останати приходи се приходи од слагања, приходи од наплатени судски трошоци, амортизација на донации и други приходи со помала фреквентност во појавувањето.

0.3	Останати оперативни приходи	13	30.06.20
	Приходи од отпис на обврски		87
	Приходи од амортизација на донации		1,592
	Приходи од добиени судски спорови		127
	<b>Вкупно :</b>		<b>1,807</b>
	% на учество во Вкуп.приходи		2.69

**14 -21 Трошоци на продажба**

Трошоците т.е расходите се дефинираат како намалување на економските користи за време на пресметковниот период во форма на одливи, намалувања или амортизација на средства или стекнување на обврски. Со други зборови расходите вклучуваат трошоци на продадени производи, трошоци потребни да се изврши работењето и трошоци на привлекување и опслужување на корисниците.

<b>1.1</b>	<b>Материјали енергија, резервни делови и ситен инвентар</b>	<b>14</b>	<b>30.06.20</b>
	Трошоци за сировини и материјали		-3,014
	Трошоци за енергија		-8,626
	Трошоци за резервни делови и м-ли		-119
	Трошоци за отпис на ситен инвентар		-52
	<b>Вкупно :</b>		<b>-11,811</b>
	<i>% на учество во вкупни расходи</i>		<i>17,05</i>

<b>1.2</b>	<b>Трошоци за тековно одржување</b>	<b>15</b>	<b>30.06.20</b>
	Услуги за одржување и заштита		-620
	<b>Вкупно :</b>		<b>-620</b>
	<i>% на учество во вкупни расходи</i>		<i>0,89</i>

<b>1.7</b>	<b>Други услуги</b>	<b>16</b>	<b>30.06.20</b>
	Трошоци за транспорт-превоз		-2
	Поштен., телефон. и интерн.услуги		-456
	Наем-лизинг		-52
	Комунални услуги		-63
	Останати услуги		-3,457
	Банкарски усл.итрош.на плат.промет		-325
	<b>Вкупно :</b>		<b>-4,354</b>
	<i>% на учество во вкупни расходи</i>		<i>6,28</i>

<b>1.8</b>	<b>Останати оперативни трошоци</b>	<b>17</b>	<b>30.06.20</b>
	Трошоци за реклама,пропаганда		-303
	Останати трошоци на вработени		-265
	Дневници за службени патувања		-16
	Надомест на трошоци на вработени		-54
	Трош.за надом на член на УО и НО		-360
	Трошоци за спонзорства и донации		-29
	Трошоци за репрезентација		-126
	Останати трошоци на работењето		-970
	<b>Вкупно :</b>		<b>-2,122</b>
	<i>% на учество во вкупни расходи</i>		<i>3,06</i>

<b>1.9</b>	<b>Даноци,придонеси и други давачки</b>	<b>18</b>	<b>30.06.20</b>
	Даноци незав.од резултат,чланарини		-163
	<b>Вкупно :</b>		<b>-163</b>
	<i>% на учество во вкупни расходи</i>		<i>0,24</i>

<b>2.</b>	<b>Амортизација</b>	<b>19</b>	<b>30.06.20</b>
	Амортизација на грантови		-1,592
	Амортизација на сопствени средства		-2,134
	<b>Вкупно :</b>		<b>-3,726</b>
	<i>% на учество во вкупни расходи</i>		<i>5,38</i>

<b>4.1</b>	<b>Останати трошоци</b>	<b>20</b>	<b>30.06.20</b>
	Вредн.усоглас.на побарувања		-607
	Казни,пенали,надомести на штети		-42
	<b>Вкупно :</b>		<b>-649</b>
	<i>% на учество во вкупни расходи</i>		<i>0,94</i>



<b>6.</b>	<b>Финансиски расходи</b>		<b>30.06.20</b>
	Расходи по основ на затезни камати	21	-7
	<b>Вкупно :</b>		<b>-7</b>
	% на учество во вкупни расходи		0.01

<b>7</b>	<b>Финансиски приходи</b>	<b>22</b>	<b>30.06.20</b>
	Приходи од камати од неповр.друштва		1,472
	<b>Вкупно :</b>		<b>1,472</b>
	% на учество во вкупни расходи		2,19

### 23. Даноци


Даноците се пресметуваат на ден 31.12.2020 согласно позитивните законски прописи на РСМ по пат на оданочување на Добивката/(Загубата) корегирани за непризнаените расходи согласно Даночниот Биланс по општа стапка од 10%. Во услови на добивка од претходна година се засметува и плаќа тековен аконтативен месечен данок на добивка согласно позитивните законски прописи на РСМ.

### 24. Нето Добивка / Загуба

ЈП Водовод Охрид како финансиски резултат за период 01.01-30.06.2020 покажува Загуба од 2.187 милиони денари.

### Break point Анализа

Тромесечија	I	II	III	IV	VKUPNO
Приходи	35,156	31,949	0	0	<b>67,105</b>
Расходи	34,338	34,954	0	0	<b>69,292</b>
Бруто Добивка/Загуба	818	-3,005	0	0	<b>-2,187</b>
<b>Σ Добивка / Загуба</b>	818	-2,187	0	0	



Break-event point анализата ја покажува покриеноста на Вкупните Приходи/Вкупните расходи по тромесечија во нето износ, сезонскиот карактер на врвните приходи и неопходното одржување на истите во зимските месеци по пат на соработка со локалните и државните фондови насочено кон зголемување на Приходите или активности со резултат на намалување на трошоците за одржување на ЈП Водовод Охрид.

### Финансиски показатели

Показатели			06.2020	
			нето	вкупно
Ликвидност	Општа	обтни с-ва*100 / краткорочни обврски	414,111	414,111
		%	88,310	328,676
	Тековна	(обрт с-ва - залихи)*100 / краткорочни обврски	468.93	125.99
		%	389,290	389,290
		%	88,310	328,676
		%	440.82	118.44

Ефикасност	обрт на пост с-ва	приходи од продажба / постојани с-ва	06.2020	
			65,298	380,416
		%	17.16	
	обрт на вкуп. с-ва	приходи од продажба / вкупни с-ва	06.2020	
			65,298	794,528
		%	8.22	

Профитабил	брuto проф стапка	добивка / приходи	06.2020	
			817	65,298
		%	1.25	
	нето проф стапка	нето добивка / приходи	06.2020	
			-2,187	65,298
		%	-3.35	

показат на финан сост	степ на задолжено ст	вкупни обврски / вкупни средства	06.2020	
			нето	вкупно
		89,887	330,253	
	%	вкупни обврски / вкупни средства	06.2020	
			794,528	794,528
		11.31	41.57	

#### V. Извештаи за фактурирање-наплата


ЈП Водовод Охрид како претпријатие кое е основано за обезбедување на своите потрошувачи со чиста вода за пиење опслужува регион во кој живеат околу 50 000 жители според информациите од попис.

Располага со капацитети за опслужување и во услови на зголемена побарувачка за вода која особено се манифестира во летните месеци кога туристичките можности на регионот привлекуваат многу туристи во туристичките капацитети, викенд становите и приватните станоиздаватели.

Табела 1. Фактурирана вода во м3, период 01.01-30.06.2020.

	Вода во м3 01.01-30.06.2020		
	домаќинство	индустрија	ВКУПНО
1	159,244	43,048	202,292
2	159,921	46,288	206,209
3	153,965	35,688	189,653
4	158,644	30,741	189,385
5	178,445	30,789	209,234
6	212,923	30,758	243,681
<b>ВК</b>	<b>1,023,142</b>	<b>217,312</b>	<b>1,240,454</b>
кор	-11,588	-915	-12,503
<b>НТ</b>	<b>1,011,554</b>	<b>216,397</b>	<b>1,227,951</b>


График 1. Фактурирана вода во м3, период 01.01-30.06.2020.



**Табела 2. Фактурирана/наплатена сметка период 01.01-30.06.2020.**

М	Фактурир/наплат.			Фактурир/наплат.			Фактурир/наплат.		
	домаќинства		напл/ факт. %	индустрија		напл/ факт. %	ВКУПНО		напл/ факт. %
	фактурир.	наплатено		фактурир.	наплатено		фактурир.	наплатено	
1	9,985,552	8,841,592	88.54	3,454,969	1,827,006	52.88	13,440,521	10,668,598	79.38
2	9,271,675	8,330,834	89.85	3,537,983	4,129,024	116.71	12,809,658	12,459,858	97.27
3	8,906,419	8,240,623	92.52	2,636,439	2,505,160	95.02	11,542,858	10,745,783	93.09
4	9,283,694	7,033,856	75.77	2,181,069	1,269,007	58.18	11,464,763	8,302,863	72.42
5	10,229,611	9,771,535	95.52	2,347,729	2,325,489	99.05	12,577,340	12,097,024	96.18
6	11,318,814	10,446,784	92.30	3,224,983	3,269,062	101.37	14,543,797	13,715,846	94.31
<b>ВК</b>	<b>58,995,765</b>	<b>52,665,224</b>	<b>89.27</b>	<b>17,383,172</b>	<b>15,324,748</b>	<b>88.16</b>	<b>76,378,937</b>	<b>67,989,972</b>	<b>89.02</b>

**График 2. Фактурирана/наплатена сметка период 01.01-30.06.2020.**




**Табела 3. Фактурирана/наплатена услуги, период 01.01-30.06.2020.**

М	2020 услуги		
	фактур	наплат	%
1	614,893	1,084,084	176.30
2	867,543	1,340,074	154.47
3	7,835,373	1,961,669	25.04
4	1,471,809	7,626,048	518.14
5	2,671,132	885,668	33.16
6	1,402,893	1,184,907	84.46
<b>Вк:</b>	<b>14,863,643</b>	<b>14,082,450</b>	<b>94.74</b>

**Табела 4. Свкупно Фактурирана/наплатена сметка период 01.01-30.06.2020.**

М	2020 СЕВКУПНО		
	фактур	наплат	%
1	14,055,414	11,752,682	83.62
2	13,677,201	13,799,932	100.90
3	19,378,231	12,707,452	65.58
4	12,936,572	15,928,911	123.13
5	15,248,472	12,982,692	85.14
6	15,946,690	14,900,753	93.44
<b>Вк:</b>	<b>91,242,580</b>	<b>82,072,422</b>	<b>89.95</b>

**График 3. Свкупно Фактурирана/наплатена сметка период 01.01-30.06.2020.**



Анализата на приложените Табели и Графикони покажува:

- Вкупно фактурирано во м3 вода за период 01.03-30.06.2020 е 1.227.951 м3.
- Процентот на наплата за целосниот состав на сметката на ЈП Водовод Охрид за период 01.03-30.06.2020 е 89.02%, (кај домаќинствата е 89.27% а кај индустријата 88.16%).
- Процентот на наплата кај услугите за период 01.03-30.06.2020 е 94.74%.
- Свкупен процент на наплата (за целосниот износ на сметката на ЈП Водовод Охрид и услуга) за период 01.01-30.06.2020 е 89.95%.

Во 2020 ќе продолжат активностите за ажурно фактурирање на количините во м3 и во форма на вредноста која истовремено се наплатува преку:

- соодветно ниво на фактурирање на приходи,
- перманентно ажурирање и осовременување на податоците на корисниците насочено кон фактурирање според состојба на водомер или по Одлука за паушал се до фактурирање по утврден просек и број на лица кај корисникот согласно позитивните законски прописи.
- постојана анализа на наплата по лица и фирми насочено кон преиспитување на резултатите од наплата од наплатувачите ,
- тековно контролирање на реони,
- натамошно зголемување на наплата особено кај фирмите преку:
  - испраќање на картици за неплатен долг,
  - контакт и опоменување на фирми за неплатен долг,
  - активности за исклучување од услуга за водоснабдување,
  - подготовка на предлози за тужење на фирми,
  - натамошно подобрување на наплатата на побарувањата,
- промена на расипани водомери и намалување на бројот на паушали,
- решавање на приговори со барање за подмирување на долгот од потрошувачите,
- брзо решавање на Приговорите кон лица редовни подмирувачи на сметки,
- помагање на Правниот сектор во процесот на тужење на корисниците кој не ги подмируваат своите обврски.

Во контекст на адекватно ажурни податоци ќе продолжи анализирањето на Програмскиот систем за отчитување на водомерите и поголема контрола во работата на отчитувачите и корисниците на водоснабдување во град Охрид. Активностите се одвиваат тековно.

Активностите за зголемување на наплата кај физичките лица и особено кај правните лица ќе бидат проследени со зајакнување на активностите:

- службите за спорна наплата
- службата за исклучување од техничкиот сектор и
- правната служба

во поглед на принуден начин на наплата на побарувањата што ги има ЈП Водовод Охрид со интенција за натамошно подобрување на наплатата и подобрување во заштитата на средствата и имотот на РЕ Водовод Охрид.

Во активностите на наплата удел има:

- континуираната и навремена наплата на Договорите на рати со потрошувачите,
  - утужувањето и наплатата на утужените побарувања
- што е активност на Правниот сектор во поглед на принуден начин на наплата на побарувањата и во заштитата на средствата и имотот што ги има ЈП Водовод Охрид што ќе води кон натамошно подобрување на наплатата и во заштитата на средствата и имотот на ЈП Водовод Охрид.

За таа цел се воспоставени нови коректни односи со Нотарите и Извршителите во град Охрид засновани на економска база и меѓусебно почитување и вреднување.

Воедно ќе се продолжи со натамошно стимулирање на плаќање од страна на потрошувачите:

- директно (преку сметките) и
- индиректно (со кампања и флаери) промовирање на online-плаќање преку [www.evodovod-ohrid.com.mk](http://www.evodovod-ohrid.com.mk) кое бележи зголемување на бројот корисниците особено со овогодишната ситуација кога над 1 700 корисници вршат плаќање со употреба на нашиот програм на гореспомената [www.evodovod-ohrid.com.mk](http://www.evodovod-ohrid.com.mk).

СОДРЖИНА		
I.	Општи информации	2
II.	Правен статус и дејност	2
III.	Основа за составување на Финансиските Извештаи	3
IV.	Објаснувачки белешки	5
V.	Извештаи за фактурирање-наплата	10